



ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА
НА МАКЕДОНИЈА

CASINOS AUSTRIA

бул. Гоце Делчев бр.8
тел. (02) 55 11 991 факс (02) 55 11 992

Бр. _____

Скопје

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ

Почитувани,

Друштво за приредување игри на среќа Државна Видеолотарија на Република Македонија, со адреса на бул. „Св. Гоце Делчев“ бр.8 (зграда на поранешна МРТ), телефон за контакт 02 511 2730, 02 522 2731, лице за контакт Драган Велков, електронска пошта dragan.velkov@videolottery.mk, има потреба од јавна набавка на услуги од **Агенција за авторски права**.

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас **бр.20-7/2014**, во согласност со Законот за јавните набавки.

Ве молиме да ни доставите Ваша понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка најдоцна до 24.07.2014 година во 15,00 часот на нашата адреса.

Во прилог на оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Ве молиме при изготвување на Вашата понуда да ги користите обрасците кои се составен дел на тендерската документација.

Однапред благодариме на соработката.

Во Скопје,
Јули, 2014 година

Потпис на одговорно лице и печат

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС БР.
20-7/2014 КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ПРЕКУ ЕСЈН И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА**

критериум за доделување на договорот: најниска цена

**ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ:
Услуги од АГЕНЦИЈА ЗА АВТОРСКИ ПРАВА**

Скопје, Јули 2014 година

Инструкции за понудувачите

1. Предмет на договорот за јавна набавка

Предмет на договорот за јавна набавка е **услуги од агенција за авторски права која изработува авторски договори и договори за дело и преку која ќе се реализираат договорите и исплатата во зависност од потребите на друштвото за период од 3(три) години.**

Предметот на договорот е **неделив.**

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на оваа тендерска документација.

2. Начин на извршување на услугите

Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го испорача на следниов начин: согласно потребите на Државна видеолотарија на Република Македонија, по поединечно писмено барање.

- Агенцијата да има обврска на почетокот на следната година (до 31 Јануари) да им достави на сите автори писмено известување за висината на исплатените авторски хонорари и персонален данок.

3. Разлики во цена (корекција на цени)

Не се предвидува корекција на цените-провизијата, односно цените- висината на провизијата искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе биде фиксна за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

4. Рок за извршување на услугата

По укажана потреба, а по дадено писмено барање од страна на договорниот орган, услугата се извршува согласно спецификите на бараната активност, во рок не подолг од 2 (два) дена по добивање на барањето.

Сите понуди кои предвидуваат подолг рок од предвидениот ќе се отфрлат како неприфатливи.

5. Начин, рок и услови на плаќање

- Начин на плаќање е вирамански.
- Рок на плаќање е до 15 дена по доставување на фактура во архивата на договорниот орган за секоја поодделно извршена услуга.
- Составен дел на фактурата е прилог извештај со пресметан надоместок за извршената услуга, односно работа со вклучени давачки, како и надоместокот за услугите на Агенцијата.
- **Фактурата или пресметката која задолжително ќе оди во прилог на фактурата од авторската агенција задолжително да ги содржи следните елементи :**
 1. Нето авторски надоместок
 2. Бруто авторски надоместок
 3. Даночно ослободување – процентуално и во апсолутен износ
 4. Персонален данок – процентуално и во апсолутен износ
 5. Агенциска провизија на бруто износ со пресметан ДДВ – процентуално и во апсолутен износ
 6. Данок на додадена вредност – процентуално и во апсолутен износ
 7. Вкупно за исплата.
- Услови на плаќање: по извршена поодделна услуга.

6. Критериум за утврдување на способност на понудувачите

6.1. За да учествува во постапката за доделување на договор, понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

6.2. За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да има располагање документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран, кој го доставува заедно со понудата во оригинал или копија заверена од понудувачот. .

7. Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација

7.1 Појаснување на тендерската документација

7.1.1. Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот орган, исклучиво во писмена форма, најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување понудите.

7.1.2. Појаснувањето договорниот орган ќе го достави до сите економски оператори што подигнале тендерска документација, без при тоа, да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.

7.2 Изменување и дополнување на тендерската документација

7.2.1. Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.

7.2.2. Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за доставување на понудата за најмалку 6 дена.

7.2.3. За продолжување на крајниот рок, договорниот орган писмено ќе ги извести сите економски оператори што подигнале тендерска документација.

8. Изготвување и поднесување на понудите

8.1. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки. Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на изјавата.

8.2. Изјава за независна понуда

Во прилог на понудата, понудувачот доставува потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека дадените наводи се неистинити. Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на изјавата.

8.3. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација. Понудата мора да ги содржи сите елементи кои се предвидени во образецот на понуда во прилог на оваа тендерска документација. Понудувачот подготвува еден оригинален примерок. Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува овластеното лице на понудувачот. Сите страници на понудата, освен за неизменетата печатена литература, ги парафира лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е парафирано од лицето кое ја потпишува понудата.

Понудувачот поднесува вкупна цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ. Понудената цена треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има, а истите треба да бидат искажани и посебно.

8.4. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Пополнет образец на понуда (Прилог 1),
- Пополнет образец на изјава за сериозност на понудата (Прилог 2)
- Пополнет образец на изјава за независна понуда (Прилог 3)
- Доказ за регистрирана дејност,
- Парафиран модел на договор.

8.5. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 30 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

8.6. Затворање на понудата

Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот,
- во горниот лев агол стои ознака „Не отворај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема одговорност за затворање или предвремено отворање на понудата. Понудите кои се отворени предвремено поради непридржување кон условите за затворање и обележување на истите ќе се отфрлат како неуредни.

8.7. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

8.8. Краен рок за поднесување на понудите

Краен рок за поднесување на понудата е 24.07.2014 година до 15,00 часот. Понудите се поднесуваат на следнава адреса Државна видеолотарија на Република Македонија на Бул. Гоце Делчев бр.8 (зграда на МРТ-II кат) во Скопје . Понудите кои ќе пристигнат по наведениот краен рок ќе се сметаат за задоцнети и нема да бидат земени предвид во натамошната евалуација.

9. Критериум за доделување на договорот

Критериум за избор на најповолна понуда и доделување на договорот за јавна набавка е:

Процент за извршена поделна услуга.

Цената на понудата се искажува како висина на надоместокот за услугите на Агенцијата за авторски права во проценти (%) од извршена услуга.

10. Електронска аукција

10.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

10.2. Подетални информации за електронската аукција:

Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е **висина на процент за извршена поделна услуга**.

Почетна цена на електронската аукција е најнискиот процент за извршена поделна услуга, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани со активиран кориснички профил во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена на адресата за е-пошта на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетен процент на извршена услуга на аукцијата, односно најнискиот процент за извршена услуга од првично поднесените понуди, датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудениот процент).

Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган ќе го покани единствениот понудувач да поднесе конечен процент преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечен процент се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на поднесување конечен процент, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечениот процент и временскиот период за поднесување конечениот процент. Единствениот понудувач ја поднесува конечениот процент во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечен процент, првично понудениот процент ќе се смета за конечен.

11. Известување на понудувачите

Сите понудувачи кои учествувале во постапката за доделување на договор за јавна набавка со барање за прибирање на понуди ќе бидат писмено известени за изборот на најповолна понуда во рок од три дена од денот на донесување на одлуката за доделување на договорот за јавна набавка, а во прилог на известувањето договорниот орган ќе

достави и примерок од одлуката. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

12. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки.

13. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

13.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.

13.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите.

Технички спецификации

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА НА НАБАВКАТА НА УСЛУГИ ОД АГЕНЦИЈА ЗА АВТОРСКИ ПРАВА

Државна видеолотарија на Македонија има потреба од услуги од агенција за авторски права која изработува авторски договори и договори за дело и преку која ќе се реализираат договорите и исплатата во зависност од потребите на друштвото за период од 3(три) години.

Конкретната бројка, описот на услугите и други потребни елементи за лицата кои ќе бидат ангажирани преку Агенција за авторски права, Државна видеолотарија на Македонија ќе го доставува посебно според конкретната потреба од ангажирање.

Набавката на услугите ќе се изврши sukcesивно односно по потреба на Договорниот орган.

Авторската агенција е потребно сама да ги подготви авторскиот договор и истиот да го даде на увид кај службите на Договорниот орган пред истиот да биде потпишан од сите страни.

Авторската агенција се обврзува да одговори во рок од 48 часа од испраќање на барањето од страна на Договорниот орган за обезбедување на одредени услуги од некој автор.

Прилог 1 – Образец на понуда

Врз основа на огласот број 20-7/2014 објавен од страна на Државна видеолотарија на Република Македонија, за доделување на договор за јавна набавка на услуга од Агенција за авторски права со спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција преку Електронскиот систем за јавни набавки (<https://e-nabavki.gov.mk>), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

- I.1. Име на понудувачот: _____
- I.2. Контакт информации
- Адреса: _____
 - Телефон: _____
 - Е-пошта: _____
 - Лице за контакт: _____
- I.3. Одговорно лице: _____
- I.4. Даночен број: _____
- I.5. Матичен број: _____
- I.6. Трансакциска сметка и банка деподент: _____

Дел II – Техничка понуда

II.1. Согласно сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на договорот за јавна набавка за давање услуги од агенција за авторски права која изработува авторски договори и договори за дело и преку која ќе се реализираат договорите и исплатата во зависност од потребите на друштвото за период од 3(три) години.

Дел III – Финансиска понуда

III.1. Висината на процентот на провизија за извршена услуга, изнесува:

_____ %
(со бројки)

(_____)
(со букви).

II.4. Ги прифаќаме начинот и рокот на извршување утврдени во тендерската документација.

II.5. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

II. 6. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација и приложениот нацрт – договор.

Место и датум

Овластено лице

(потпис)

Прилог 2 – Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата бр. 20-7/2014 за набавка на услуга од Агенција за авторски права објавена од Државна видеолотарија на Република Македонија и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

Прилог 3 – Изјава за независна понуда

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 129 став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот _____, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека *понудата во постапка со прибирање на понуди* бр. 20-7/2014 за набавка на услуга од Агенција за авторски права објавена од Државна видеолотарија на Република Македонија ја поднесувам независно, без договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на конкуренцијата.

Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на *понудата за постапката* бр. 20-7/2014 не учествувам со други економски оператори со кои сум капитално, сопственички или роднински поврзан.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на неистинити наводи во изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Одговорно лице

**МОДЕЛ НА ДОГОВОР ЗА
НАБАВКА НА УСЛУГА ОД АГЕНЦИЈА ЗА АВТОРСКИ ПРАВА**

Склучен на ден __.07.2013 година меѓу:

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Друштво за приредување игри на среќа **Државна Видеолотарија на Република Македонија** – Касинос Аустрија ДОО Скопје, со седиште на Бул. „Гоце Делчев“ бр. 8, 1000 Скопје со ЕМБС 6926746 ЕДБ 4080014541703 депонент на Стопанска Банка АД Битола, жиро-ска 500000000890972, застапувана од Генерален директор Дане Кузмановски, (во понатамошниот текст: **Договорен орган**), и

2. _____, со седиште на ул. _____ бр. ____ Скопје, ЕМБС _____, ЕДБ _____, депонент на _____ Банка ад Скопје со жиро-сметка _____ застапувано од _____ (во понатамошен текст: **Носител на набавката**).

II. ДЕФИНИЦИИ (ОБЈАСНЕНИЕ НА ПОИМИТЕ)

За целите на овој Договор, одделни поими и изрази употребени во овој Договор го имаат следново значење:

1) **„Договорен орган - нарачател,,** - е субјект дефиниран во член 4 став 1 точки а), б), в), г) и д) од Законот за јавни набавки; односно Договорен орган кој стекнал право на градење, а во чие име и за чија сметка се гради градба и го ангажирал Носителот на набавката како Изведувач за извршување на работите

2) **„Носител на набавката,,** - е регистрирано физичко лице или правно лице, односно, Понудувач чија понуда е избрана за најповолна за изведување на работите од страна на Нарачувачот, односно Договорниот орган.;

3) **„Договор за јавна набавка на услуги,,** - претставува обезбедување на една или повеќе услуги.

Член 1

Предмет на овој договор се уредување на меѓусебните права и обврски на договорните страни во врска со потребата од набавка на услуги од Агенција за авторски права за период од 3 (три) години согласно Одлуката за јавна набавка бр.02-_____/1 од __.07.2014 година, по спроведена постапка за јавна набавка со барање за прибирање на понуди, со електронска аукција бр. 20-7/2014, и согласно Одлуката за избор на најповолна понуда бр.02-_____/2 од __.07.2014 година.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Давање на услуги од агенција за авторски права која изработува авторски договори и договори за дело и преку која ќе се реализираат договорите и исплатата во зависност од потребите на друштвото за период од 3(три) години. Извршувањето на секоја конкретна услуга ќе се утврди со претходен договор со договорниот орган.

II. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вкупната вредност на услугите од член 2 од овој Договор ќе се утврдува врз основа на стварно извршените услуги за период од 3 (три) години но не повеќе од вредноста предвидена со Одлуката за јавна набавка во висина од 300.000,00 денари без ДДВ (со зборови: тристаилјади денари), односно 354.000,00 денари (со зборови: тристапесетичетириилјади денари) со пресметан ДДВ.

Максимална годишната вредност на договорот е 100.000,00 денари без ДДВ (со зборови: стоилјади денари), односно 118.000,00 денари (со зборови: стоиосумнаесетилјади денари) со пресметан ДДВ.

Висината на процентот на надоместокот за изршени услуги – предмет на овој Договор утврден согласно спроведената електронска аукција за јавна набавка бр. 20-7/2014, изнесува _____ проценти од износот на бруто надоместокот согласно поединечниот договор.

Понудениот процент за услугата искажан во понудата е утврден врз основа на сите елементи кои важеле при прифаќањето на Понудата.

Понудениот процент за услугата не може да се менува до истекот на рокот на важноста на овој Договор.

III. НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 4

Начинот на плаќање е вирмански, по извршена услуга, во рок од 15 дена по доставување на фактура во архивата на договорниот орган за извршената услуга дел од предметот на договорот за јавна набавка, со прилог извештај со пресметан надоместок за извршената услуга, односно работа со вклучени давачки, како и надоместокот за услугите на Агенцијата.

Член 5

Во случај корисникот да доцни со исплата на побарувања на извршителот по основ на доставени фактури истиот се обврзува да му исплати законска казнена камата.

IV. НАЧИН И РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ

Член 6

По укажана потреба, а по дадено писмено барање од страна на Корисникот, услугата се извршува согласно спецификите на бараната активност, во рок не подолг од 2 (два) дена по добивање на барањето, што ќе се утврди со претходен договор со Корисникот.

Извршителот е должен во целост да ги почитува потребите на Корисникот што ќе бидат искажани во Барањето за потреба од ангажирање на услуги од авторска агенција.

V. ВИША СИЛА

Член 7

Договорен орган и Носител на набавката се согласни ниту една договорна страна да не биде одговорна кон друга за губиток, повреда или неизвршување на одредбите од овој Договор кои се предизвикани од виша сила.

Под виша сила се подразбира се она што е регулирано согласно Законот за Облигациони односи.

Договорните страни се обврзуваат писмено да ја известат другата договорна страна, во случај на стапување на виша сила во дејство и ќе договорот нови услови за исполнување или раскинување на Договорот.

VI. МЕЃУСЕБНИ КОНТАКТИ И ИЗВЕСТУВАЊА

Член 8

Договорните страни се согласни дека ќе определат претставници, кои ќе бидат лица за контакт со другата договорна страна по прашањата поврзани со овој Договор.

НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА

Име и презиме: _____, Факс: _____, Моб: _____ Е-маил: _____

ДОГОВОРЕН ОРГАН

Име и презиме: _____, Моб: _____ Е-маил: _____

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Договорот стапува во сила веднаш по неговото потпишување од страна на договорните страни.

Член 9

Добавувачот е должен на набавувачот да му ја надомести штетата што ја претрпел поради неисполнување на договорните обврски.

Член 10

Договорот се склучува на Македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Член 11

Измени и дополни на Договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни, по писмен пат, и во согласност со Законот за Јавни набавки, и објавениот тендер, само по пат на Анекс Договор.

Член 12

За се што не е предвидено со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и останатите законски позитивни прописи во Република Македонија.

Член 13

Во случај на спор договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено. Доколку спорот не се реши спогодбено, надлежен орган за решавање на спорови е Основниот суд Скопје 2 во Скопје.

Член 14

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои 2 (два) за Договорниот орган и 2 (два) за Носителот на набавката.

ДОБАВУВАЧ

„Понудувачот (овластеното лице) треба да го парафира понудениот Модел на Договор во тендерската документација со што формално потврдува дека ги прифаќа договорните услови, во случај да му биде доделена реализацијата на набавката „